

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 236 став (11) од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр.96/18) и член 45 став (5) од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (“Службен весник на Република Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ), УП1 бр.11-42/17 од 05.11.2018 година, на Друштвото за трговија на големо и мало, угостителство и туризам МАРИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз Велес, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21 јануари 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИГОРИВА И ГОРИВА
ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ), на Друштвото за трговија на големо и мало, угостителство и туризам МАРИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз Велес, издадена од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија со Одлука бр. 02-608/1 од 5.4.2007 година, изменета и продолжена со Одлука УП1 бр.11-42/17 од 06.04.2017 година, со евидентен број “НД - 10.03.1/07.2/17” (“Службен весник на Република Македонија” бр. 45/07 и 45/17) се менува по барање на носителот поради намалување на капацитетите за вршење на дејноста, и тоа во Прилог 1 од Одлуката, во точка 10, потточка 1 се менува и гласи:
“1. Приемот и испораката на нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ), ќе се врши преку 1 (еден) резервоар од 600 м³, на локација Порцеланова бр. 55 Велес, КП 2384, Имотен лист 1428, за КО Оризари-вон.г.р. сопственост на Друштвото за трговија на големо и мало, угостителство и туризам МАРИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз Велес.”
2. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

О б р а з л о ж е н и е

Друштвото за трговија на големо и мало, угостителство и туризам МАРИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз Велес (во натамошниот текст: Барателот), на 24.10.2018 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија (во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), врз основа на член 45 став (1) од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (во натамошниот текст: Правилникот), поднесе Барање за отпочнување на постапка за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ). Регулаторната комисија за енергетика на 29.10.2018 година донесе Заклучок за отпочнување на постапка за менување на лиценца со кој утврди кои одредби од Правилникот ќе се применуваат и потребната документација која што треба да биде доставена во постапката за менување на лиценцата.

Барателот постапи по Заклучокот и на 05.11.2018 година до Регулаторната комисија за енергетика достави Барање за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ) УП1 бр.11-42/17 од 05.11.2018 година (во натамошниот текст: Барање) со побараната документација.

Менувањето на лиценцата е побарано поради намалување на резервоарските капацитети со кои Барателот ќе ја врши дејноста, при што од досегашните капацитети од вкупно 1100м³, од кои 5 (пет) резервоари од по 100м³ и 1 (еден) резервоар од 600м³ дејноста ќе продолжи да ја врши само со резервоарот од 600м³.

По доставувањето на потребната документација од страна на Барателот, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека Барањето нема формални недостатоци, по што согласно член 20 од Правилникот, донесе Заклучок УП1 бр.11-42/17 од 06.12.2018 година, со кој се задолжува Барателот да ја продолжи постапката и да постапи согласно член 20, 21, 22 и 23 од Правилникот.

Барателот постапувајќи по Заклучокот, го изготви и по одобрувањето од Регулаторната комисија за енергетика го објави текстот на Известувањето на неговото Барање во дневните весници "Слободен печат" и "Коха" на 19.12.2018 година. Во предвидениот рок од објавата на известувањето не беа доставени мислења и предлози од заинтересираните физички и правни лица.

Согласно член 34 од Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика, одржа подготвителна седница на ден 18 јануари 2019 година.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 236 став (11) од Законот за енергетика и член 45 став (5) од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика, на ден 21 јануари 2019 година одржа седница и донесе Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ).

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 11-42/17
21 јануари 2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Марко Бислимоски